

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва, Одборот на директори на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово објавува

Ј А В Е Н П О В И К

за одржување на редовна годишна седница на Собранието на акционери на

ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – КУМАНОВО

Годишното Собрание ќе се одржи на ден 19.06.2014 година со почеток во 15,00 часот во просториите на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД- Куманово

За работата на седницата на Собранието се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

- 1.Верификација на списокот на присутни акционери односно нивни полномошници
- 2.Утврдување на кворум за работа и одлучување
- 3.Избор на записничар и оверувачи на записник
- 4.Избор на бројачи на гласови

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Избор на претседавач со Собранието
2. Усвојување на записник од последната седница на Собранието.
3. Разгледување и усвојување на годишна сметка, финансиски извештаи, годишен извештај за работата на друштвото за деловната 2013 година и извештај на независни ревизори и донесување на одлука.
4. Донесување на одлука за покривање на загуба по годишната сметка и финансиски извештаи за 2013 година.
5. Одобрување на работа на Одбор на директори
6. Отповикување на членови на Одбор на директори
7. Избор на членови на Одбор на директори
8. Разгледување и усвојување на годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија и донесување на одлука.

9. Иницијатива за измена на Статут на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД Куманово и усогласување со Закон за трговските друштва

10. Донесување на одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи за 2014 година.

Вкупниот број на акции во ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД- Куманово е 491.000 акции.

Вкупен број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас во ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД-Куманово на ден на објава на јавен повик е 462.620 акции.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на свиканото собрание.

Пријавите да се достават до ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД- Куманово - Одбор на директори на Друштвото или по електронски пат на info@fzc11oktomvri.com.mk

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред согласно Законот за трговските друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Законот за трговските друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно за што е должен да го извести Друштвото по писмен или електронски пат.

Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет страница на Друштвото www.fzc11oktomvri.com.mk

Согласно Законот за трговските друштва, акционери кои поединечно односно заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневен ред и одлуки по точките од дневниот ред

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања во рок од осум дена од денот кога е објавен јавниот повик во дневен весник, а подетални информации за постапката на доставување на предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет страница на друштвото www.fzc11oktomvri.com.mk

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на Собранието на Друштвото. Одговор на поставените прашања се дава на самата седница или преку интернет страницата на Друштвото.

Материјалите за Собранието на Друштвото и дополнителни информации согласно Законот за трговските друштва им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во седиштето на Друштвото на улица 11 Ноември б.б. во Куманово и на официјалната интернет страница на Друштвото www.fzc11oktomvri.com.mk

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД - КУМАНОВО